



10:00							Меѓународни политички односи				
11:00					Историја на правото - проф. Докмановиќ				Казнено право (прв циклус) - група професори и предмети од мастер - казнено право кај проф. Тушачески и проф. Деаноска		
12:00		Римско право, Аргументацион и теорија и Е-новинарство кај проф. д-р Бучковски									
16:00	Право и информатичка технологија кај проф. д-р Драги Рашковски										
<b>24-Jan</b>											
11:00	ФИНАНСОВО ПРАВО (11:30-13)	ФИНАНСОВО ПРАВО, МОМЕНТАРНО ПРАВО, БАНКАРСКО ПРАВО, ВАРАНТСКО ПРАВО, ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ (11:30-13)									
12:00											
13:00	Вовед во право на ЕУ - 13ч -амф.2										
<b>27-Jan</b>											
9:00											
10:00	Меѓународно приватно право - квалификационен колоквиум	Административно право, Јавна администрација - Заштита на лични податоци и сите испити мастер Административно право и Јавна администрација	1. Граѓанско процесно право (прв циклус), 2. Парнично право, Нотарско право, ГПП на ЕУ, Постапка за пригивавање и извршување странски судски и арбитражни одлуки (втор циклус)								
11:00		///		БУЏЕТСКО ПРАВО, ПРАВО НА ЛОКАЛНО ФИНАНСИРАЊЕ (11-12:30)							
<b>28-Jan</b>											
9:00								Политички теории, Цивилно општество, Политичка филозофија - проф. Дамјановски и проф. Марковиќ		Применета Економика - правни студии - проф. д-р Ванчо Узунов и проф. д-р Биљана Петревска	
10:00							Трудово Право	политичка култура, политичка митологија - проф. Марковиќ			
11:00	Меѓународно приватно право, завршен испит (услов: положен квалификационен колоквиум во зимската испитна сесија); Меѓународно право (политички студии); Меѓународно арбитражно право, Судир на закони, МПН на ЕУ, Меѓународно приватно процесно право, Пригивавање и извршување одлуки	Стварно право					Уставно право, Конституционализам, Човешки слободи и права во РМ, Конституционализам и човековите права- проф. д-р Јелена Трајковска-Христова	Трудово Право			
<b>29-Jan</b>											
9:00										Економски систем и економска политика - политички студии на македонски и на англиски јазик - проф. д-р Ванчо Узунов и проф. д-р Биљана Петревска	
10:00							Стварно право 2	Воапнично и извршно право, Арбитражно право, Атернативно решавање на спорови, Стечајна постапка (втор циклус)		Применета Економика - студии по новинарство - проф. д-р Ванчо Узунов и проф. д-р Биљана Петревска	
11:00							Земјишно-книжно право			Маркетинг - студии по односи со јавност - проф. д-р Ванчо Узунов и проф. д-р Биљана Петревска	



13:30	Современа македонска историја												
5-Feb													
10:00	Трговско право, трговско право применета програма, меѓународно трговско право, стечај и стечајна постапка, корпоративна правоспособност од 10 часот.												
11:00													
12:00		Применета политика, Етички конфликти во меѓународни односи, ТВ новинарство, дигитална демократија, Аплицирање и менаџирање на ЕУ проекти, Етицитет, нација и држава и сите други избрани и опциони предмети кај доц. Д-р Кристина Рунчева Тасева	Римско право и Право на информатичка технологија, Проф. Наумовски, Римско право, доц. Кранли		Англиски јазик (Новинарство, Пол. студии)	Граѓанско право - применета програма; Право на осигурување и обезбедување трансакции							
13:00													
6-Feb													
10:00													
11:00	ФИНАНСОВО ПРАВО (10-11:30)	ФИНАНСОВО ПРАВО, МОНЕТАРНО ПРАВО, БАНКАРСКО ПРАВО, ВЕРБАЛНО ПРАВО, ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ ВО ПРАВО					Историја на правото - проф. Докмановиќ						
12:00	Англиски јазик, Правни студии и Односи со јавност												
16:00	0												
7-Feb													
13:00	Вовед во право на ЕУ - 13ч - амф.2												
10-Feb													
9:00												Применета економика - правни студии - проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска	
10:00	Меѓународно приватно право - квалификационен колоквиум	1. Граѓанско процесно право (прв циклус), 2.Парнично право, ГПП на ЕУ, Нотарско право, Постапка за признавање и извршување на странски судски и арбитражни одлуки (втор циклус)						Трудово Право				Полагање на испити по изборни предмети, опциони предмети и предмети на мастер студии кај проф. д-р Карамишева	
11:00								Трудово Право					
12:00	1. Политички систем 2. Политички партии и интересовни групи							Даночно право, Царинско право, Меѓународно даночно право и Корпоративни даноци (12-13:30)					Полагање на испити по изборни предмети, опциони предмети и предмети на мастер студии кај проф. д-р Сиљановска
13:00	3. Современи политички системи 4. Локална самоуправа												
11-Feb													
9:00												Економски систем и економска политика - политички студии на македонски и на англиски јазик - проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска	
10:00												Применета економика - студии по новинарство - проф.д-р Ванчо Узунов и проф.д-р Биљана Петревска	



